



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за набавка на ИТ опрема
Број на тендер:	36/2010
e-mail:	tenders@procreditbank.com.mk
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 16.11.2010 година
Краен датум на доставување на понудите: 24.11.2010 година

Почитувани,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолен понудувач за набавка на ИТ опрема.

Забелешка: Спецификацијата на ИТ опремата и потребните количини се дадени во Анекс 10 – Спецификација на опремата со поединечни цени, во прилог на објавата од тендерот.

Банката го задржува правото за избор на повеќе компании.

Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик и како учесници на тендер можат да се јават сите добавувачи на ваков тип на производи.
2. Понудата треба да содржи:
 - а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт;
 - б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена во денари (истата треба да биде фиксна и непроменлива). **При изработката на понудата задолжително се пополнуваат Анекс 9 – Понуда за тендер и Анекс 10 – Спецификација на опремата со поединечни цени** (во прилог на објавата од тендерот).
 - в. Начин на плаќање;
 - г. Рок на испорака;
 - д. Гаранциски период;
 - ѓ. Постпродажни сервиси;
 - е. Докази за квалитет (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички спецификации);
 - ж. Референтна листа;
 - з. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
 - с. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
 - и. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
 - ј. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;
 - к. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
 - л. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
 - љ. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од реномирана странска ревизорска куќа;
 - м. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 (шест) месеци.

Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- цена на чинење.....85 бодови
- рок на испорака.....5 бодови
- гарантен рок.....5 бодови
- соработка со банката.....5 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.

Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената испорака.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

Бул. Јане Сандански 109а, Скопје

со назнака за **Тендер за набавка на ИТ опрема бр.36/2010.**

Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

